

Година: 2019

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 11.09.2019 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.27-10/243-3 од 11.09.2019 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикува правното лице во рок од (8) осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/ известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад Слобода бб, Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок” и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка” за правните лица:

| Реден број | Назив / Име на субјект | Последна адреса на субјектот | | Број на решение / известување | Датум на решение / известување |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Адреса | Град | | |
| 1 | АДА 1 Д.О.О.Е.Л. ШТИП | ул.Крушевска Република бр.101, Штип | Штип | 27-10/243-3 | 25.07.2019 |
| 2 | АДА 1 Д.О.О.Е.Л. ШТИП | ул.Крушевска Република бр.101, Штип | Штип | 27-10/243-4 | 25.07.2019 |
| 3 | СУПЕРМАРКЕТ ИВА Д.О.О.Е.Л. ШТИП | ул.Сремски Фронт бб, Штип | Штип | 27-10/276-3 | 25.07.2019 |
| 4 | СУПЕРМАРКЕТ ИВА Д.О.О.Е.Л. ШТИП | ул.Сремски Фронт бб, Штип | Штип | 27-10/276-4 | 22.08.2019 |
| 5 | ЖУПА СЛОТ ДООЕЛ КОЧАНИ | ул.Боро Ловџија бр.12, Кочани | Кочани | 24-83/160-1 | 22.07.2014 |
| 6 | ШЕРИ ДООЕЛ КОЧАНИ | ул.Сремска бр.21, Кочани | Кочани | 24-83/157-1 | 22.07.2014 |
| 7 | КВИН БУРГЕР КУМАНОВО | ул.Прва Петолетка бр.3, Куманово | Куманово | 27-10/178-1 | 08.07.2019 |